



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 12 март 1992
Скопје
Број 15 Гол. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изнесува 2.600 динари. Овој број чини 80 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

203.

Врз основа на член 228 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдува надоместокот на одредени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата и тоа: надоместок на патните, дневните и другите трошоци за службени патувања во земјата, надоместок на трошоците за користење на возила во лична сопственост за службени цели, надоместок на трошоците за одвоен живот од семејството, надоместок за селидбени трошоци, надоместок на трошоците за доаѓање и враќање од работа, надоместок на дел од трошоците за општествена исхрана, надоместок за користење на годишен одмор, надоместок на трошоците за работа на терен, надоместок на трошоците за погреб и надоместоци на работниците во воздухопловната служба на Владата на Република Македонија.

Одредбите на оваа уредба согласно се применуваат и на работниците во судовите, јавните обвинителства, јавните правобранителства, казнено-поправните установи, органите за водење на постапката по прекршоците, собранијата на општините, службата за правна помош на општината, Службата за општествено книговодство, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, стручните и други служби на Претседателот на Републиката, Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и Уставниот суд на Република Македонија.

II. НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА

Член 2

Под службено патување во Републиката во смисла на оваа уредба се подразбира патувањето на кое работникот се упатува по налог на функционерот кој раководи со органот на управата или на работникот што тој ќе го овласти со задача да изврши определени службени работи надвор од седиштето на органот на управата.

Член 3

Надоместокот на трошоците за службено патување во земјата ги опфаќа:

- надоместок за исхрана и ноќевање;
- надоместок за превоз на работникот од седиштето на органот на управата до местото во кое се упатува за извршување на службената работа;
- надоместок на други трошоци што ќе ги направи работникот во врска со вршењето на службеното патување.

Член 4

За потребата и траењето на службеното патување во Републиката решава функционерот кој раководи со органот на управата или работникот што тој ќе го овласти.

Член 5

Во налогот за службено патување се наведува личното име на работникот, својството на работникот во извршувањето на работите и задачите, траењето и целта на патувањето, денот на тргнувањето, превозното средство што ќе се користи, како и други потребни податоци.

Член 6

На службено патување работникот е должен да го користи најекономичното превозно средство (најкусиот пат).

Функционерот или работникот од член 4 на оваа уредба определува кое превозно средство во јавниот сообраќај, како најпогодно ќе се користи на службеното патување.

Ако работникот се упатува на службено патување на кое поради итноста на извршувањето на работата не можат да се користат средства во јавниот сообраќај, на работникот му се признава надоместок на патните трошоци за превоз со сопствено патничко возило до износот што според еден изминат километар не може да биде поголем од 30% од продажната цена за еден литар гориво за возилото кое се користи.

За користење на патничко возило (автомобил) во лична сопственост за службени цели, како и за висината на надоместокот од став 3 на овој член, решава функционерот кој раководи со органот на управата.

Член 7

Службеното патување во Републиката може да трае до 15 дена непрекинато. По исклучок, ако тоа го бара потребата на службата или ако започнатата работа не може да се прекине, службеното патување може да трае и подолго од 15, но не подолго од 30 дена непрекинато.

Ако службеното патување трае подолго од 30 дена непрекинато, се смета како работа на терен.

Член 8

Надоместокот за патните трошоци ги опфаќа трошоците за превоз со превозните средства во јавниот сообраќај.

Надоместокот на патните трошоци ја опфаќа и цената што се плаќа за користење на кола за спиење.

Член 9

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање може да изнесува до 8% од просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката во претходните три месеци.

Трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ, според приложената сметка, освен за хотелите од „де лукс“ категорија.

Член 10

Висината на дневницата од член 9 став 1 на оваа уредба ја утврдува надлежното тело што ќе го определи Владата.

Член 11

Дневницата се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување до часот на враќањето со превозното средство и тоа:

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за времето поминато на службен пат подолго од 12 часа;

2. половина дневница, за времето поминато на службено патување подолго од 8, но не повеќе од 12 часа и кога патувањето траело најмалку 6 часа, ако времето на службеното патување е поминато на пат од 22.00 часот до 5.00 часот.

Член 12

Надоместоците на другите трошоци што ги има работникот во врска со вршењето на работата на службеното патување се: надоместок за резервација на место во превозното средство, надоместок за пренесување на багаж, трошоци за превоз во градскиот јавен сообраќај, трошоци за телефонски разговори и други трошоци за вршење на службените работи.

Член 13

По завршеното службено патување работникот е должен во рок од 3 дена да поднесе сметка за патните трошоци.

Кон сметката за патните трошоци се приложува налогот за службеното патување, картата за превозното средство што е користено при службеното патување, сметката за ноќевање и сметки за други трошоци што ги направил работникот во вршењето на работата на службеното патување.

Член 14

Кога на службено патување се упатува лице од друг орган или организација да изврши определени службени работи за друг орган на управата му припаѓа надоместок на патните, дневните и другите трошоци според оваа уредба.

Член 15

Кога е определено работник на службено патување да придружува претставник на странска или меѓународна организација или установа или да учествува на состанок со овие претставници му припаѓа надоместок на патните, дневните и другите трошоци според приложената сметка.

III. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

Член 16

Одвоен живот од семејството се смета кога работникот кој има семејство за издржување заснова работен однос по потреба на службата во друг орган на управата надвор од неговото живеалиште, а во местото каде што е седиштето на органот со кој засновал работен однос не живее со неговото семејство.

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството се исполнува од средствата на буџетот на Републиката што се обезбедуваат во пресметката на соодветниот орган на управата.

Член 17

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството го утврдува телото што ќе го определи Владата, а кој изнесува до 70% од просечниот месечен личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката.

Надоместокот за одвоен живот не му припаѓа на работникот доколку семејството или тој има живеалиште во една од соседните општини.

На работникот од став 2 на овој член му се исплатува само надоместок на трошоците за доаѓање на работа во висина на стварните превозни трошоци со средствата во јавниот сообраќај.

Член 18

Надоместокот од член 17 на оваа уредба му припаѓа на работникот од денот кога ќе поднесе барање до надлежното тело на Владата а му престанува

со денот кога во местото каде што е седиштето на органот во кој работникот засновал работен однос ќе живее со своето семејство.

IV. НАДОМЕСТОК ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ

Член 19

Надоместокот на селидбени трошоци се признава на:

— работник кој засновал работен однос во орган на управа, по потреба на службата, а надвор од неговото живеалиште и живеалиштето на неговото семејство;

— работник што се распоредува на работа во друго место.

Барањето за надоместокот на селидбени трошоци за лицата од став 1 на овој член се поднесува во рок од еден месец од денот на преселувањето.

Член 20

Надоместокот за селидбените трошоци од член 19 на оваа уредба му припаѓа на работникот во износ на стварните трошоци за превоз на покуќнината.

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОАЃАЊЕ И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА

Член 21

Надоместокот за превоз на работниците за доаѓање и враќање од работа се исплатува во висина на стварните превозни трошоци со средствата на градскиот, приградскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај.

Надоместокот за превоз на работниците им се исплатува кога станот во кој живеат е на оддалеченост од над 2 км. од местото на работа.

VI. НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА

Член 22

Правото на надоместок на дел од трошоците за општествена исхрана му припаѓа на работникот во органите во кои не е организирана општествена исхрана, како и во органите, во кои, поради природата на работата таа се одвива во смени.

Во органите од став 1 на овој член надоместокот за делумно покритие на издатоците за исхрана во текот на еден месец изнесува $\frac{1}{3}$ од просечно остварениот чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката.

Висината на надоместокот за делумно покритие на трошоците за општествена исхрана ја определува телото што ќе го определи Владата.

Во органите од став 1 на овој член, надоместокот на дел од трошоците за општествена исхрана на работникот може да му исплатува во готови пари, во случаите и под условите утврдени со општиот акт на органот.

VII. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР

Член 23

На работникот му припаѓа надоместок за користење на годишен одмор во износ од 60% од просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката во претходните три месеци.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член го утврдува телото што ќе го определи Владата.

VIII. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН

Член 24

Под работа на терен во смисла на оваа уредба се подразбираат работите што според својата природа се изведуваат надвор од местото на вработувањето на работникот и во траење подолго од 30 дена непрекинато.

Надоместокот за работа на терен ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана и трошоците за превоз на работникот од местото на вработувањето до местото каде што се извршуваат работите.

Член 25

Надоместокот на зголемените трошоци за исхрана и ноќевање за работа на терен преку 30 дена изнесува дневно до 75% од износот на дневницата.

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува телото што ќе го определи Владата.

IX. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ

Член 26

Во случај на смрт на работник што остварува надоместок на личен доход во органите на управата, на неговото семејство му припаѓа надоместок за трошоците за погреб во износ на двата последни месечни лични доходи на починатиот работник.

Исплатата на надоместок од став 1 на овој член паѓаат на товар на наменските средства на органот во кој починатиот работник го остварил надоместокот на личниот доход.

X. НАДОМЕСТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВОЗДУШНОПЛОВНАТА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 27

Дневницата на работниците во Воздухопловната служба на Владата на Република Македонија (Воздухопловна служба), за службено патување во Републиката се пресметува еден час пред планираното време за полетување и половина час по слетувањето и изнесува:

1. Цела дневница ако службеното патување траело од 12 до 24 часа;
2. Цела дневница намалена за 30% ако службеното патување траело од 8 до 12 часа; и
3. Половина дневница ако патувањето траело до 8 часа.

Дневницата на работниците во Воздухопловната служба за службено патување во странство се пресметува од времето на полетувањето од последниот аеродром во Републиката до слетувањето на првиот аеродром во Републиката.

Член 28

На членовите на екипажот на авионот им се признаваат трошоците за дневен одмор, врз основа на поднесена хотелска сметка, ако задржувањето на авионот на аеродром надвор од Скопје траело повеќе од четири часа во текот на денот.

Член 29

Работниците во Воздухопловната служба имаат право на надоместок на трошоците за кондиционер-рекреативен одмор во земјата, кој во текот на една календарска година трае 12 дена вклучувајќи го и времето проведено на пат до местото на одморот и за враќање во Скопје.

Надоместокот за користење на одморот од став 1 на овој член ги опфаќа патните трошоци за ноќевање и исхрана според приложената сметка.

Член 30

Пилотите и копилотите имаат право на надоместок — додаток за летање.

Надоместокот од став 1 на овој член на пилотите се утврдува во месечен износ и може да изнесува:

1. за пилот — инструктор 30% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец;
2. за прв пилот (капетан) 30% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец;
3. за втор пилот 25% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец; и
4. за пилот на обука 20% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец.

Член 31

Капетанот на авионот, копилотот и воздухопловно-техничките работници имаат право на надоместок за секој извршен пробен лет, според упатствата на

производителот на авионот, заради проверка на извршените работи на виталните делови на авионот (крилата, деловите на опашката, командите, погонската група, уредите за притисок во кабината, инсталацијата за гориво и стројниот трап).

За извршување на пробен лет налог издава старешина што раководи со Воздухопловната служба. Надоместокот за пробен лет изнесува една дневница.

Кога сервисирањето на авионот и пробниот лет се извршува во странство надоместокот за дневниците се исплатува согласно прописите за исплатување на дневници за патување во странство.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

До донесувањето на прописите за висината на трошоците според оваа уредба, трошоците ќе се исплатуваат според досегашните прописи.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85 и 43/86), и Уредбата за највисоките износи на дневните и другите трошоци и на надоместоците на работниците во воздухопловната служба на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 6/82).

Член 34

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-361/1

6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

204.

Врз основа на член 37-а од Законот за градежно-ното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 18/89 и 21/91), Владата на Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/91), во членот 10 зборот „сојузен“ се брише и се додаваат два нови става кои гласат:

„По исклучок од ставот 1 на овој член на странско физичко и правно лице што инвестира во Република Македонија во објекти во кои ќе врши стопанска дејност самостојно и во мешовито вложување со домашно физичко или правно лице, му се доделува градежно земјиште со непосредна спогодба врз основа на приложена инвестициона програма, а со претходна согласност на Владата на Република Македонија.

Градежно земјиште за изградба на претставништва на држави и меѓународни организации се доделува со непосредна спогодба по претходно прибавено мислење од Министерството за односи со странство.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-715/1

6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

205.

Врз основа на член 39, став 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90, 21/91 и 5/92) член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИ И ПОГРАНИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК

Член 1

Со оваа одлука се определуваат ридско-планински и погранични подрачја во кои обврзниците од земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на данок.

Член 2

Како ридско-планински и погранични подрачја од член 1 на оваа одлука се сметаат и тоа:

1. ВО ОПШТИНА БЕРОВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Берово	1. Двориште
2.	Будинарци	
3.	Владимирово	
4.	Негрово	
5.	Митрашинци	
6.	Панчарево	
7.	Ратево	
8.	Рушиново	
9.	Црник	

2. ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Арматуш	1. Барешани
2.	Балдовенци	2. Бач
3.	Брник	3. Брод
4.	Будимирци	4. Велесело
5.	Гнилеш	5. Велушина
6.	Г. Орехово	6. Гермидан
7.	Гопеш	7. Граешница
8.	Градешница	8. Гнеотино
9.	Грунцшта	9. Добровени
10.	Г. Српци	10. Драгош
11.	Грумази	11. Жабени
12.	Гавато	12. Живојно
13.	Д. Орехово	13. Злокуќани
14.	Древеник	14. Канино
15.	Зовиќ 1	15. Кишава
16.	Зовиќ 2	16. Кременица
17.	Ивањевци	17. Лажец
18.	Ивени	18. Меџитлија
19.	Кажани	19. Олевени
20.	Маково	20. Оптичари
21.	Магарево	21. Острец
22.	Маловиште	22. Петалино
23.	Мегленци	23. Полог
24.	Метимир	24. Породин
25.	Мојно	25. Скочивир
26.	Нижополе	26. Сливница
27.	Облаково	27. Сивиќ
28.	Орле	28. Средно Егри
29.	Ротино	
30.	Свињеште	
31.	Скочивир	
32.	Сливница	
33.	Совиќ	
34.	Старавина	
35.	Стрежево	
36.	Ст. Змирнево	
37.	Трново	
38.	Рапеш	

3. ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Барбарос	
2.	Белица	
3.	Бенче	
4.	Битово	
5.	Близанско	
6.	Ботушје	
7.	Брезница	
8.	Брест	
9.	Вир	
10.	Волче	
11.	Грешница	
12.	Драгов Дол	
13.	Дреново	
14.	Заград	
15.	Звечан	
16.	Здуње	
17.	Зкле	
18.	Ижиште	
19.	Инче	
20.	Калуѓерец	
21.	Ковче	
22.	Косово	
23.	Крапа	
24.	Крушје	
25.	Локвица	
26.	Лупште	
27.	Манастирец	
28.	Могилец	
29.	Ковач	
30.	Ореовец	
31.	Рамне	
32.	Растеш	
33.	Русјаци	
34.	Самоков	
35.	Сланско	
36.	Слатина	
37.	Сушица	
38.	Тажево	
39.	Томино село	
40.	Тополница	
41.	Требино	
42.	Требовље	
43.	Црешнево	

4. ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Башибос	1. Башали
2.	Терзели	2. Булунтули
3.	Прстен	3. Кочули
4.	Казандол	4. Бајрамбос

5. ВО ОПШТИНА ВЕНИЦА

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Веничка Кршла	
2.	Градец	
3.	Грљани	
4.	Драгобаште	
5.	Калиманци	
6.	Лаки	
7.	Липец	
8.	Пекљани	
9.	Црн Камен	
10.	Трсино	

6. ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Габрово		1. Сретеново
2. Кованци		2. Селемли
3. Конско		3. Куртамзали
4. Куртамзали		4. Гопчели
5. Органџали		5. Николиќ
6. Петрово		6. Фурка
7. Срменин		7. Органџали
8. Џумобос		8. Срменин
9. Хума		9. Севенденли
10. Чаушли		10. Дурутли
		11. Кованци

7. ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Аџиевци		1. Битуше
2. Беличица		2. Бродец
3. Бибај		3. Велебрдо
4. Богдево		4. Видуше
5. Болетин		5. Грекај и Нивиште
6. Врановци		6. Жировница
7. Врбен		7. Жужње
8. Врбјани		8. Калиште
9. Галичник		9. Ломница
10. Г. Волковија		10. Рибница
11. Горјане		11. Тануше
12. Г. и Д. Гоновица		12. Требиште
13. Г. Јеловце		
14. Д. Јеловце		
15. Дуф		
16. Кичиница		
17. Лешница		
18. Леуново		
19. Маврово		
20. Митрови Крсти		
21. Нистрово		
22. Никифорово		
23. Ничпур		
24. Ново Село 1		
25. Ново Село 2		
26. Оркуше		
27. Падалиште		
28. Печково		
29. Пожаране		
30. Присојница		
31. Росоки		
32. Селце		
33. Сенце		
34. Ростуше		
35. Јанче		
36. Симница		
37. Скудриње		
38. Србиново		
39. Сретково		
40. Страјане		
41. Сушица 1		
42. Сушица 2		
43. Трново		
44. Тресонче		
45. Церово		
46. Гурѓевиште		
47. Железна река		
48. Корито		
49. Кракорница		
50. Куново		
51. Кафа		
52. Лазарополе		

8. ВО ОПШТИНА ДЕБАР

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Броштица		1. Баланци
2. Гари		2. Бањиште
3. Г. Косоврасти		3. Бајрамаџи
4. Г. Мелничани		4. Брештани
5. Евла		5. Горенци
6. Коџаџик Елевци		6. Долгаш
7. Новак		7. Д. Косоврасти
8. Пареси		8. Житинани
9. Татар Елевци		9. Кривци
		10. М. Папрадник
		11. Отишани
		12. Селокуќи
		13. Праленик
		14. Сушица
		15. Рајчица
		16. Хаме
		17. Џешиште

9. ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Бигла		1. Ветрен
2. Габрово		2. Вирче
3. Драмче		3. Вратиславци
4. Дулица		4. Град
5. Звегор		5. Киселица
6. Илиево		6. Селник
7. Каменица		7. Стамер
8. Костин Дол		8. Истевник
9. Косевица		9. К. Дабје
10. Нови Истевник		10. Луковица
11. Очипале		11. Косевица
12. Разловци		12. Моштица
13. Тодоровци		13. Полета
14. Тработивиште		14. Саса
15. Турија		
16. Чифлик		
17. Косово Дабље		

10. ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Базерник		
2. Боиште		
3. Брезово		
4. Вирово		
5. Големо Илино		
6. Доленци		
7. Железнец		
8. Зашле		
9. Лесково		
10. Мало Илино		
11. Смилево		
12. Радово		
13. Церово		

11. ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Бошава		1. Бојанчиште
2. Галиште		2. Бохула
3. Гарниково		3. Клиново
4. Грбавец		4. Мајдан
5. Драгожел		5. Мрежичко
6. Драдња		6. Радња
7. Дабниште		7. Рожден

1	2	3
8. Добротино		
9. Кесендре		
10. Конопиште		
11. Кошани		
12. Крњево		
13. Куманичево		
14. Мрзен Ораовец		
15. Праведник		
16. Страгово		
17. Фариш		
18. Шешково		
19. Чемерско		

12. ВО ОПШТИНА КИЧЕВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Бачишта		
2. Белица		
3. Бериково		
4. Букојчани		
5. Белмевци		
6. Гарани		
7. Добреноец		
8. Душегубица		
9. Ехлоец		
10. Иванчишта		
11. Јаорец		
12. Јагол		
13. Јудово		
14. Кладник		
15. Кленоец		
16. Козичино		
17. Колари		
18. Лавчани		
19. Лешница		
20. Малкоец		
21. Манастир Доленци		
22. Ново Село		
23. Папрадиште		
24. Патеец		
25. Попоец		
26. Прострање		
27. Речани Зајаско		
28. Светорача		
29. Тајмиште		
30. Туин		

13. ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Безиково		1. Цера
2. Бели		
3. Браници		
4. Главовица		
5. Горно Градче		
6. Долно Градче		
7. Јастребник		
8. Костин Дол		
9. Лешки		
10. Небојани		
11. Ново Село		
12. Пашаџиково		
13. Полаки		
14. Пресека		
15. Припор		
16. Рајчани		
17. Речани		
18. Црвена Нива		

14. ВО ОПШТИНА КРАТОВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Близанци		
2. Вакуф		
3. Горно Кратово		
4. Димонце		
5. Емирица		
6. Железница		
7. Живалево		
8. Каврак		
9. Кетеново		
10. Кнежево		
11. Којково		
12. Крилатица		
13. Куклица		
14. Куново		
15. Луково		
16. Мушково		
17. Нежилово		
18. Приковци		
19. Секулица		
20. Страцин		
21. Талашманце		
22. Татомир		
23. Тополовик		
24. Трновац		
25. Туралево		
26. Филиповци		
27. Шлегово		
28. Шопско Рудари		

15. ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Баштево		1. К. Дол
2. Борово		2. Г. Црцорија
3. Вржогрнци		3. М. Црцорија
4. Габар		4. Трново
5. Герман		5. Узем
6. Градец		6. Кркља
7. Гулинци		7. Костур
8. Длабочица		8. Луке
9. Дренак		9. Добровница
10. Дурачка река		10. Подржикоњ
11. Жидилово		11. Осиче
12. Конопница		12. Киселица
13. Кошари		13. Дрење
14. Криви Камен		14. Варовиште
15. Крстов Дол		15. Лозаново
16. Метежево		16. Б'с
17. Милутинци		17. Кошари
18. Нерав		18. Станци
19. Огут		
20. Паклиште		
21. Станче		
22. Т'лминци		
23. Трново		
24. Узем		
25. Радибуш		
26. Мартинаца		

16. ВО ОПШТИНА КРУШЕВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1. Арилево		
2. Белушино		
3. Бирино		
4. Г. Дивјаци		
5. Д. Дивјаци		
6. Кочишта		
7. Крушево		
8. Норово		
9. Острилци		
10. Пуста река		
11. Селце		
12. Јакреново		
13. Растојца		

17. ВО ОПШТИНА КУМАНОВО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Алашевце	
2.	Алгуња	
3.	Алинце	
4.	Арбанашко	
5.	Бајловце	
6.	Белановце	
7.	Беџаковце	
8.	Брешко	
9.	Буковјане	
10.	Враготорце	
11.	Врачовце	
12.	Габреш	
13.	Глажња	
14.	Гошнице	
15.	Градиште	
16.	Дејловце	
17.	Длабочица	
18.	Д'лга	
19.	Добрача	
20.	Дренак	
21.	Думановце	
22.	Жегљане	
23.	Желувино	
24.	Живиње	
25.	Злокуќане	
26.	Извор	
27.	Карловце	
28.	Коинце	
29.	Кокино	
30.	Колицко	
31.	Кшање	
32.	Малотино	
33.	Мгленце	
34.	Никуштак	
35.	Орашец	
36.	Орах	
37.	Осиче	
38.	Пезово	
39.	Пелинце	
40.	Пузаљка	
41.	Рамно	
42.	Ранковце	
43.	Ругинце	
44.	Румица	
45.	Сопот	
46.	Степанце	
47.	Стража	
48.	Стрима	
49.	Сушево	
50.	Светишница	
51.	Свиланце	

18. ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Барово	
2.	Брусник	
3.	Бесвица	
4.	Вешље	
5.	Горни Дисан	
6.	Драчевица	
7.	Иберли	
8.	Калањево	
9.	Липа	
10.	Поштерница	
11.	Челевец	

19. ВО ОПШТИНА ОХРИД

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Арбиново	
2.	Ботун	
3.	Брежани	
4.	Велестово	
5.	Врбјани	
6.	Годивје	
7.	Елшпани	
8.	Завој	
9.	Конско	
10.	Куратица	
11.	Мраморец	
12.	Опенца	
13.	Песочани	
14.	Плаке	
15.	Пештани	
16.	Рамне	
17.	Речница	
18.	Свиништа	
19.	Слатино	
20.	Сирула	
21.	Скрбатно	
22.	Трпејца	
23.	Турија	
24.	Црвена Вода	
25.	Сошани	
26.	Лактиње	
27.	Сливово	
28.	Љубаништа	
29.	Расино	
30.	Шипокно	

20. ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Бешиште	
2.	Вепрчани	
3.	Витолишта	
4.	Врпско	
5.	Гудјаково	
6.	Дрен	
7.	Дуње	
8.	Живово	
9.	Кален	
10.	Кокре	
11.	Крушевица	
12.	Манастир	
13.	Мелница	
14.	Никодин	
15.	Пештани	
16.	Полчиште 1	
17.	Полчиште 2	
18.	Смолани	
19.	Тројаци	
20.	Чаниште	
21.	Царевиќ	
22.	Г. Радобил	
23.	М. Радобил	
24.	Ракле	
25.	Топлица	
26.	Беловодица	
27.	Крстец	
28.	Леништа	
29.	Оревоец	
30.	Плетвар	
31.	Присад	
32.	Дабница	
33.	М. Рувци	
34.	Волково	
35.	Прилепец	
36.	Штавица	
37.	Бонче	
38.	Лопатица	

21. ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Бунеш	
2.	Горни Стубол	
3.	Горно Барбареве	
4.	Гризилевци	
5.	Добрево	
6.	Долни Стубол	
7.	Долно Барбареве	
8.	Дренок	
9.	Древено	
10.	Зарапници	
11.	Зеленград	
12.	Јамиште	
13.	Кундино	
14.	Лесново	
15.	Маричино	
16.	Пестришино	
17.	Стрисовци	
18.	Трипатанци	
19.	Турско рудари	
20.	Шталковица	

22. ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Аликоч	
2.	Алилобаси	
3.	Бучин	
4.	Горна Вранешница	
5.	Горно Липовик	
6.	Дедино	
7.	Д. Вранешница	
8.	Држанци	
9.	Дурутлија	
10.	Калаузлија	
11.	Каралобаси	
12.	Калацалар	
13.	Козобунар	
14.	Коцалија	
15.	Коселија	
16.	Негреневци	
17.	Ново Село	
18.	Папавница	
19.	Прналија	
20.	Смиланци	
21.	Супурге	
22.	Кудаверлија	
23.	Чашме Маале	
24.	Шипковица	
25.	Шаинташ	
26.	Штурово	
27.	Загорци	
28.	Скоруша	
29.	Гарван	
30.	Габревци	

23. ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Арвати	1. Брајчино
2.	Крушје	2. Д. Дупени
3.	Курбиново	3. Конско
4.	Лева Река	4. Лескоец
5.	Петрино	5. Стење
6.	Прелубље	6. Арвати
7.	Сливница	7. Крани
8.	Стипона	8. Отешово
9.	Шурленци	9. Штрбово
10.	Кривени	10. Наколец

24. ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Ред. бр.	Ридско-планински	Погранични подрачја
1.	Болословец	
2.	Бокирлија	
3.	Г. Ѓуѓанце	
4.	Кишино	
5.	Макреш	
6.	Мездра	
7.	Патетино	
8.	Трстеник	
9.	Крушица	
10.	Д. Ѓуѓанце	
11.	Строиманци	
12.	Сопот	
13.	Преот	
14.	Стањевци	
15.	Павлешенци	

25. ВО ОПШТИНА СКОПЈЕ

Ред. број	Ридско-планински
1.	Алдинци
2.	Батинци
3.	Борово
4.	Вражале
5.	Вртекица
6.	Гумалево
7.	Горно Количани
8.	Говрлево
9.	Горно Соње
10.	Долно Количани
11.	Драчевица
12.	Држилово
13.	Дејковец
14.	Добрино
15.	Долно Соње
16.	Добри Дол
17.	Елово
18.	Јаболци
19.	Калдирец
20.	Маркова Сушица
21.	Малчиште
22.	Нова Брезница
23.	Осинчани
24.	Пакошево
25.	Палиград
26.	Патишка Река
27.	Пагаруша
28.	Ракотинци
29.	Рамни Габер
30.	Сопиште
31.	Смесница
32.	Страхојадица
33.	Тисовица
34.	Умово
35.	Цветово
36.	Црн Врв
37.	Црвена Вода
38.	Чифлик
39.	Водно
40.	Радуша
41.	Бањане
42.	Брест
43.	Горњане
44.	Љуботен
45.	Љубанци
46.	Блаце
47.	Танушевци
48.	Чучер
49.	Ајватовци
50.	Бадар
51.	Кат. Брезница
52.	Булачани
53.	Дивје
54.	Долно Коњари

1	2	3
55.	Горно Коњари	
56.	Градманци	
57.	Грушино	
58.	Текија	
59.	Кат. Сушица	
60.	Средно Коњари	
61.	Раштак	
62.	Кожле	
63.	Летевци	
64.	Мојанци	
65.	Орланци	
66.	Кат. Блаце	
67.	Арнакија	
68.	Бојане	
69.	Буковиќ	
70.	Чајлане	
71.	Долно Свиларе	
72.	Глумово	
73.	Нерези	
74.	Горно Свиларе	
75.	Грчец	
76.	Кондово	
77.	Копаница	
78.	Крушопек	
79.	Кучково	
80.	Матка	
81.	Никиштани	
82.	Семениште	
83.	Рашче	
84.	Ласкарци	
85.	Паничари	
86.	Раовиќ	
87.	Дворце	
88.	Грачани	

26. ВО ОПШТИНА СТРУГА

Ред. број	Ридско-планински	погранични подрачја
1.	Богојци	1. Буринец
2.	Збажди	2. Вишни
3.	Ноум	3. Дренок
4.	Присовјани	4. Лакаица
5.	Радожда	5. Луково
		6. Мали Влај
		7. Радожда
		8. Модрич
		9. Франгово
		10. Боровец
		11. Безево
		12. Јабланица
		13. Мислодежда
		14. Г. Белица
		15. Окиси
		16. Заграчани
		17. Ташмаруништа
		18. Подгорци
		19. Пискупштина
		20. Брчево
		21. Нерези
		22. Вевчани

27. ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

Ред. број	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Варварица	1. Бодилен
2.	Висока Маала	2. Н. Коњарево
3.	Дорлобос	3. Стиник
4.	Едрениково	4. Дарломбос
5.	Кушкулија	5. Борисово
6.	Нивичино	6. Габрово
7.	Рич	7. Мемешли
8.	Белотино	8. Смолари
9.	Владевци	9. Бориево

1	2	3
10.	Дрвош	10. Свидовица
11.	Дукатино	11. Моноспитово
12.	Топчево	12. Бајково
13.	Раборци	13. С. Коњарево
14.	Радичево	14. Барбарев
15.	Седларци	15. Орманли
16.	Сушево	16. Дражево
17.	Требичино	17. Колешино
18.	Триводи	18. Мокрино
19.	Штука	19. Зубово
20.	Костурино	20. Сушица
		21. Иловица
		22. Самоилово

28. ВО ОПШТИНА ТЕТОВО

Ред. број	Ридско-планински	погранични подрачја
1.	Блаце	
2.	Бозовце	
3.	Брезно	
4.	Бродец	
5.	Варвара	
6.	Вејце	
7.	Вешала	
8.	Гајре	
9.	Г. Лешница	
10.	Г. Палчиште	
11.	Групчин	
12.	Гургурница	
13.	Добарце	
14.	Гермол	
15.	Јажинце	
16.	Јадоарце	
17.	Јеловјане	
18.	Јелошник	
19.	Копачин Дол	
20.	Лавце	
21.	Ларце	
22.	Лисец	
23.	Луковица	
24.	Мерово	
25.	Ново Село 1	
26.	Ново Село 2	
27.	Новаке	
28.	Отуње	
29.	Првце	
30.	Раковец	
31.	Рогачево	
32.	Рогле	
33.	Седларево	
34.	Селце	
35.	Селце Кеч	
36.	Сетоле	
37.	Старо Село	
38.	Урвиќ	
39.	Церово	
40.	Шипковица	

29. ВО ОПШТИНА Т. ВЕЛЕС

Ред. број	Ридско-планински	погранични подрачја
1.	Белештевица	
2.	Бистрица	
3.	Богомила	
4.	Бузалково	
5.	Бусилци	
6.	Ветерско	
7.	Владиловце	
8.	Габровник	
9.	Г. Врановци	
10.	Г. Јаболчиште	
11.	Грнчиште	
12.	Двориште	

1	2	3
13.	Д. Јаболчиште	
14.	Дреново	
15.	Иванковци	
16.	Калиново	
17.	Карабуниште	
18.	Крајниви	
19.	Крива Круша	
20.	Крино	
21.	Крушје	
22.	Лисиче	
23.	Мелница	
24.	Мокрени	
25.	Нежилово	
26.	Ново Село — Чашка	
27.	Оморани	
28.	Ораовец	
29.	Ораовдол	
30.	Ореше	
31.	Папрадиште	
32.	Плевање	
33.	Подлес	
34.	Поменово	
35.	Попадија	
36.	Рлевци	
37.	Рудник	
38.	Свечани	
39.	Сливник	
40.	С'лп	
41.	Скачинци	
42.	Смилевци	
43.	Согле	
44.	Степанци	
45.	Теово	
46.	Убого	
47.	Црешнево	
48.	Џимидирци	

30. ВО ОПШТИНА ШТИП

Ред. број	Ридско-планински	погранични подрачја
1.	Брест	
2.	Вртешка	
3.	Голем Габер	
4.	Горачино	
5.	Ебеблија	
6.	Калаузмија	
7.	Кучица	
8.	Кучилат	
9.	Калапстровци	
10.	Келекчелија	
11.	Кошево	
12.	Курфумија	
13.	Мал. Габер	
14.	Мичак	
15.	Муратлија	
16.	Нукоман	
17.	Ново Село (Лакавичко)	
18.	Одалија	
19.	Паркамија	
20.	Почивало	
21.	Припечани	
22.	Руљак	
23.	Тантарци	
24.	Шопур	
25.	Шашаварлија	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-525/1
5 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

206.

Врз основа на член 72, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90, 21/91 и 5/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ПРОИЗВОДИ ОДНОСНО ДЕФИЦИТАРНИ УСЛУГИ ВО МАЛОТО СТОПАНСТВО КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК

Член 1

Со оваа одлука се определуваат дефицитарните производи односно дефицитарните услуги во малото стопанство кои се ослободуваат од плаќање на данок од вршење на стопанска дејност, посебно по општини.

Член 2

Дефицитарните производи односно дефицитарните услуги во малото стопанство од член 1 на оваа одлука спаѓаат во следниве дејности и тоа:

1. Во Општината Берово

— самарциска, калајциска, грнчарска, потковачка и воденичарска дејност.

2. Во Општината Битола

— поправка на велосипеди, изработка на чешли, кројачка на народна облека, опинчарска, бочварска-кацарска, чевларска-крпачка, острачка, грнчарска, поправка на музички инструменти и штимување, шапкарска, ткаачка, везачка, волновлачарска, оцарска, самарциска, калајциска, трукерајска, поправка на чадори, пушкарска, изработка на клинци, сарачка, плетење на мрежи, јажарска, јоргандиска, длаборезачка-рачно, козуварска, налбатска, свончарска и воденичарска — поточарска дејност.

3. Во Општината Брод Македонски

— абациска, влачарска на вода, воденичарска — поточарска, налбатска, самарциска, ковачка, превозничка дејност со запрежни возила, кондурациска — крпачка, чистачи на чевли и качарска дејност.

4. Во Општината Валандово

— волно-влачарска, грнчарска, јажарска, калајциска, качарска, налбатска, самарциска, сарачка, казанциска, ковачка и кондурациска — крпачка дејност.

5. Во Општината Винаца

— самарциска, грнчарска и јажарска дејност.

6. Во Општината Гевгелија

— самарциска, калајциска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска-поточарска, потковачка, налбатска, казанциска, ковачка, рогозинарска, абациска, влачарска и јоргандиска дејност.

7. Во Општината Гостивар

— самарциска, калајциска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска, поточарска, потковачка и налбатска дејност.

8. Во Општината Дебар

— самарциска, чистачи на чевли, оптичарска, воденичарска, превозничка со запрежни коли, плетачка дејност, ковачка и налбатска дејност.

9. Во Општината Делчево

— арабаџиска, волно-влачарска, јажарска, качарска, налбатска, воденичарска и самарџиска дејност.

10. Во Општината Демир Хисар

— калајџиска, самарџиска, поправка на пушки, поправка на чадори, коларо-ковачка, бочварска и кондураџиско-крпачка дејност.

11. Во Општината Кавадарци

— волно-влачарска, грнчарска, качарска, налбатска, самарџиска, кондураџиско-крпачка, сарачка, метларска, казанџиска и шапкарска дејност.

12. Во Општината Кичево

— самарџиска, чистачи на чевли, носачи со рачна количка, воденичарска — поточарска, шеќерџиска, налбатска, качарска, изработка на капи, калајџиска и воновлачарска дејност.

13. Во Општината Кочани

— самарџиска, налбатска, арабаџиска, ковачка, колароковачка, калајџиска, улични мерачи на вага, волно-влачарска, крпачи на чевли, рачно сечење на дрва, изработка на метли, бојаџиска, качарска, јажарска, наланџиска и воденичарско-поточарска дејност.

14. Во Општината Кратово

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска — поточарска, потковачка, налбатска, кондураџиска — крпачка, ковачка, волно-влачарска и кожуварска дејност.

15. Во Општината Крива Паланка

— абаџиска, воденичарска, волно-влачарска, кожуварска, грнчарска, јажарска, калајџиска, качарска, налбатска, самарџиска, бојаџиска, јорганџиска, коларска и шапкарска дејност.

16. Во Општината Крушево

— калајџиска, самарџиска, поправка на пушки, поправка на чадори, волно-влачарска, бојаџиска на предиво, млинарска — поточарска, налбатска, коларо-ковачка и јажарска дејност.

17. Во Општината Куманово

— налбатска, самарџиска, коларска, волно-влачарска, калајџиска, воденичарска, грнчарска и поправка на армоники.

18. Во Општината Неготино

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарско-поточарска, потковачка, налбатска, кожаро-табакерска, качарска и чевларска-крпачка дејност.

19. Во Општината Охрид

— изработка на предмети од глина, каолин и други минерали со мотиви од Охрид и Охридско подрачје, грнчарска, острачка, изработка на потковици и ланци, острачка, коларска, изработка на ортопедски обувки, потковичарска, поправка на музички инструменти, изработка на уметнички мозаици од дрво, интарзија и длаборез, самарџиска, чистачи на чевли, носачи (амали), воденичарско-поточарска, абаџиска, пиперџиска и волно-влачарска дејност.

20. Во Општината Прилеп

— грнчарска, самарџиска, налбатска, гајдаџиска, носачи, чистачи на чевли, јажарска, сарачка, ковачка, бочварска, јорганџиска, и каменорезачка со рачен алат.

21. Во Општината Пробиштип

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и налбатска дејност.

22. Во Општината Радовиш

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и налбатска дејност.

23. Во Општината Ресен

— налбатска, опинчарска, самарџиска, трукерајска, поправка на пушки, сарачка, јорганџиска, грнчарска и качарска дејност.

24. Во Општината Свети Николе

— коларска, кожуварска, качарска, воденичарска — поточарска, налбатска, јажарска и шапкарска дејност.

25. Во Општината Скопје

— абаџиска, волно-влачарска, грнчарска, јажарска, калајџиска, качарска, дрвостругарска, налбатска и самарџиска дејност.

26. Во Општината Струга

— абаџиска, волно-влачарска, калајџиска, ковачка, самарџиска, сарачка, грнчарска, воденичарска — поточарска, чистачи на чевли, потковачка и налбатска дејност.

27. Во Општината Струмица

— самарџиска, грнчарска, калајџиска, волно-влачарска, бојаџиска, воденичарска — поточарска, чевларска, крпачка, чистачи на чевли и рачно сечење на дрва.

28. Во Општината Тетово

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и налбатска дејност.

29. Во Општината Титов Велес

— самарџиска, чевларска — крпачка, грнчарска, налбатска, јажарска, калајџиска, превозничка дејност со запрежни возила, чистачи на чевли и сечачи на дрва.

30. Во Општината Штип

— коларска (арабаџиска), налбатска, јажарска, ковачка, калајџиска, кожуварска, опинчарска, улични мерачи на вага, крпачи на чевли, казанџиска, сарачка, шапкарска и воденичарска — поточарска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-526/1

5 март 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

207.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85, 7/88, 51/88, 41/89, 47/90, 11/91, 55/91 и 7/92), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ**

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешни работи на граничните премини, утврдена во Тарифниот број 6 од Тарифата на административните такси се менува и изнесува:

- | | |
|---|--------------|
| 1) За државјани на Република Македонија: | |
| а) за дозвола на движење и задржување на граничен премин | 260 динари |
| б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин | 260 динари |
| 2) За странски државјани: | |
| а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во Република Македонија или за еден транзит | 3.000 динари |
| б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по | 1.400 динари |
| в) за туристичка пропусница | 260 динари |
| г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин | 260 динари |
| д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин | 260 динари |
| ѓ) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин | 260 динари |

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-568/1
5 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

208.

Врз основа на член 157, став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А ✓**ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува начинот на примена на одредбите за дисциплинска одговорност определена со Закон, на раководните работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија.

Член 2

Одредбите за дисциплинска одговорност на работниците од Законот за органите на управата и општиот акт на органот на управата во кој раководниот работник работи се применуваат и на раководните работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија.

водните работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија, до колку со оваа одлука не е поинаку утврдено.

Член 3

На раководниот работник за повредите на работните обврски и за други повреди на работната дисциплина може да му се изрече една од следните дисциплински мерки:

- јавна опомена;
- парична казна;
- престанок на работниот однос.

Член 4

За утврдување на повредите на работните обврски и за другите повреди на работната дисциплина за утврдување на одговорности и изречување на мерките за тие повреди при Владата на Република Македонија се образува дисциплинска комисија.

Член 5

Дисциплинската комисија се состои од претседател и два члена: Претседателот и членовите на комисијата имаат заменици.

Претседателот и членовите на комисијата и нивните заменици ги именува Владата на Република Македонија на време од две години.

Член 6

Постапката за дисциплинската одговорност на раководните работници се покренува по предлог на функционерот кој раководи со органот на управата во кој раководниот работник работи.

Предлогот за покренување на постапката за дисциплинската одговорност се доставува до дисциплинската комисија.

Член 7

Против решението на дисциплинската комисија со кое е изречена мерка за повреда на работните обврски може да се изјави жалба до Владата на Република Македонија.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-858/1
6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

209.

Врз основа на член 5 од Одлуката за начинот на утврдувањето на дисциплинска одговорност на раководните работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за дисциплинска одговорност на раководните работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија се именуваат:

а) за претседател:

— Горѓи Наумов, министер за правосудство и управа;

б) за негов заменик:

— Елена Поповска, секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата;

в) за членови:

— Драган Тумановски, потсекретар во Министерството за правосудство и управа;

— Еврипид Ричковски, заменик на секретарот на Секретаријатот за законодавство на Владата;

г) за нивни заменици

— Бонка Демирева, републички советник во Владата на Република Македонија;

— Стојан Трајанов, помошник во Министерство за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-857/1

6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

210.

Врз основа на член 66 став 5 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 29/90, 11/91 и 40/91), Републичкиот педагошки совет, на II-та седница одржана на 27 декември 1991 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со овој правилник се уредува содржината и организацијата на завршниот испит во средното образование.

Член 2

Завршниот испит се изведува, по правило, во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари.

Почетокот и завршетокот на роковите од став 1 на овој член ги определува наставничкиот колегиум на училиштето за средно образование (во натамошниот текст: училиште).

Завршниот испит во јунскиот испитен рок се организира и изведува во време од први до петнаес-ти јуни.

За учениците чие завршување на образованието не се совпаѓа со завршетокот на наставната година, завршниот испит отпочнува пет дена по завршување на наставата.

Член 3

Завршниот испит ученикот го полага во училиштето во кое ја завршил последната година од образованието.

Завршниот испит ученикот може да го полага само еднаш во еден испитен рок.

Член 4

Завршниот испит во стручното образование се состои од:

- писмена работа по македонски јазик и литература, односно јазикот на кој ученикот ја следел наставата и литература; и
- практична работа.

Член 5

Завршниот испит во гимназиското образование се состои од:

- писмена работа по македонски јазик и литература, односно јазикот на кој ученикот ја следел наставата и литературата;
- индивидуална писмена работа од општообразовните предмети што го определува карактерот на насоката; и
- усен испит по втор општообразовен предмет што го определува карактерот на насоката

Член 6

Деловите на завршниот испит од членовите 4 и 5 на овој правилник немаат елиминаторен карактер.

Член 7

Со писмената работа се проверува оспособеноста на кандидатот за писмено искажување на знаењата од македонскиот јазик и литература, односно јазикот на кој ученикот ја следел наставата и литературата, уметностите, историјата, науката, како и познавањето на актуелните општествено-економски и културни настани.

Член 8

Писмената работа по македонски јазик и литература, односно јазикот на кој ученикот ја следел наставата и литературата, ја полагаат сите ученици на кои им е одобрено полагање на завршниот испит.

За писмената работа за учениците кои полагаат завршен испит за III или IV степен на стручна подготовка и за гимназиско образование се предлагаат теми во зависност од изучуваните програми.

Полагањето на писмената работа може да трае најдолго четири часа и, по правило, се полага прет-пладне.

Учениците писмената работа ја полагаат едновременно и по можност во иста просторија.

Училиштето обезбедува услови секој ученик да работи самостојно и непречено.

Член 9

Со практичната работа се проверува степенот на професионалната оспособеност за вршење на работи и задачи утврдени со образовниот профил.

За практичната работа се работи рамковна задача од типичните работи на образовниот профил, и се дава усно образложение за изработената задача.

Член 10

Секој кандидат кој завршува гимназиско образование, пред да му се одобри полагање завршен испит, е должен да изработи индивидуална писмена работа. Темите за индивидуална писмена работа се избираат од општообразовните предмети што го определуваат карактерот на насоката, и тоа за:

— општа гимназија од заедничките општообразовни предмети, со исклучок на физичко воспитание, одбрана и заштита и информатика;

— јазичната гимназија од наставните предмети македонски јазик и литература, односно јазикот на кој ученикот ја следел наставата, еден од странските јазици или латински јазик, старословенски јазик, старогрчки јазик или османско-турски јазик; и

— природно-математичката струка од наставните предмети математика, физика, хемија, биологија, географија или информатика.

Како индивидуална писмена работа ученикот може да изработи технички труд, скица, модел, препарат и сл., а при тоа има обврска писмено да го образложи.

Член 11

Сите делови на завршниот испит се оценуваат одделно.

Оценувањето се врши со оценките: одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1). Оценката недоволен (1) е негативна.

Ученикот го положил завршниот испит ако на сите делови од испитот добил позитивни оценки.

Ученикот што добил негативна оценка се упатува повторно да го полага во наредните испитни рокови оној дел од испитот кој не го положил.

Член 12

Завршниот испит го спроведува испитен одбор и испитни комисии.

Испитниот одбор го сочинуваат сите наставници од училиштето по предметите по кои се полага завршниот испит, а по потреба членови на испитниот одбор можат да бидат и наставници од други училишта.

Во училиштата во кои се застапени две или повеќе струки или гимназиски насоки може да се формираат два или повеќе испитни одбори.

Член 13

Испитниот одбор го сочинуваат претседател и членови. Испитниот одбор има секретар.

Претседател на испитниот одбор, по правило, е директорот на училиштето.

Секретарот на испитниот одбор ги води записниците и администрацијата на испитниот одбор и нема право на одлучување.

Член 14

Завршниот испит е јавен и се полага пред испитни комисији на училиштето (во натамошниот текст: испитни комисији).

Само членовите на испитните комисији можат да поставуваат прашања на учениците и да влијаат на текот на испитот.

Испитните комисији имаат претседател, членови и записничар.

Член 15

Испитната комисија за писмената работа од алинеја 1 на членовите 4 и 5 на овој правилник, ја сочинуваат три члена. Двајца членови задолжително се наставници по македонски јазик и литература, односно наставници по јазикот на кој се изведува наставата, а третиот член на испитната комисија е од областите од кои се прифатени теми за писмената работа.

Член 16

Испитните комисији за практичната работа, индивидуалната писмена работа и усниот испит се составени од по три члена — наставници од предметите од кои ученикот работи практична работа, индивидуална писмена работа, односно полага усен испит.

Изведувањето на практичната работа и на индивидуалната писмена работа задолжително ја следи предметен наставник, член на испитната комисија кој може да биде консултиран од страна на ученикот за определени прашања.

Член 17

Практичната работа се изведува во училиштето, во претпријатие или во самостојни занаетчиски дуќани.

Член 18

Испитниот одбор и испитните комисији при одлучувањето работат во полн состав, а одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови на испитниот одбор, односно на испитните комисији.

Член 19

Полагањето на завршниот испит ученикот го пријавува најдоцна пет дена пред отпочнување на полагањето на завршниот испит.

При пријавувањето, ученикот ја наведува областа односно предметот од која ја изготвува практичната работа на завршниот испит, индивидуалната писмена работа и усниот испит.

Член 20

Во рок од два дена по завршување на рокот за пријавувањето испитниот одбор го објавува распоредот на учениците кои полагаат завршен испит.

Член 21

Ученикот кој го започнал полагањето на завршниот испит, а во текот на испитот поради болест или други оправдани причини е спречен да го продолжи полагањето на испитот, е должен за тоа да го известува училиштето и да поднесе соодветни докази за причината.

Испитниот одбор цени дали наводите на ученикот се основани и одобрува испитот да се полага во истиот или во наредниот испитен рок.

Член 22

Распоредот на одржувањето на завршниот испит го утврдува наставничкиот колегиум на училиштето.

Член 23

Пред почнување со полагање на секој дел од завршниот испит, претседателот на испитната комисија ги запознава учениците со начинот на полагањето на испитот и со нивните права и должности.

Член 24

Испитната комисија непосредно пред писмената работа на испитниот одбор му предлага повеќе теми.

Темите на писмената работа по предлог на испитната комисија ги утврдува испитниот одбор. Испитниот одбор утврдува три теми.

Член 25

Утврдените теми им се соопштуваат на учениците непосредно пред почетокот на писмената работа, а ученикот избира една тема што ќе ја работи.

Доколку се утврди дека темите од став 1 на овој член се познати пред нивното соопштување, испитниот одбор може да ја поништи писмената работа и веднаш да определи други теми.

Член 26

Темата може да се работи на концепт или веднаш да се пишува читко на левата половина од свиткан табак.

Пред отпочнување со полагањето на секој ученик испитниот одбор му заверува со училишниот печат и со потпис на претседателот на испитниот одбор потребен број празни полутабац.

Член 27

Писмената работа заедно со концептот ученикот ги предава на испитната комисија. Ако во определеното време ученикот не ја изработи писмената работа, го предава она што го изработил.

Член 28

Писмените работи ги прегледуваат и оценуваат членовите на испитната комисија.

Член 29

Практичната работа се изведува преку:
— подготовка за извршување на задачата,
— извршување на практичната задача, и
— усно образложение на задачата.

Член 30

Секој ученик сам ја определува областа, односно предметот од кој полага практична работа. Работните задачи ги определува испитната комисија.

Областите и предметите од став 1 на овој член се објавуваат најдоцна триесет дена пред почетокот на полагањето на завршниот испит.

Член 31

Подготовката за извршување на задачата претставува образложение на содржината на задачата, при што може да содржи и придоци (нацрти, пресметки и сл.), како и опис на потребните инструменти, алати, прибор, потрошен материјал и др. Со подготовката се утврдува и редоследот на извршувањето на работните операции при изведувањето на практичната работа.

По исклучок, поради природата на задачата може да се утврди дека нема потреба од подготовка за извршување на задачата.

Подготовката ја врши ученикот сам во училиште, односно претпријатие или во самостоен занаетчиски дуќан, и тоа пред член на испитната комисија.

Член 32

За одредени струки каде подготовката на практичната задача бара подолго време (уметничка, физичка култура и сл.), практичната работа може да се подготвува уште во текот на второто полугодие на учебната година.

Член 33

Практичната работа содржи извршување на конкретни задачи или извршување на еден дел од процесот на работата.

Член 34

Извршената практична работа ученикот ја предава на испитната комисија.

Ако ученикот во определеното време не ја предаде изработената задача се упатува на повторно полагање на практичната работа во друг испитен рок.

Член 35

По извршувањето на практичната работа испитните комисији на посебни испитни ливчиња испишуваат по три прашања од избраната област односно предмет при што кандидатот извлекува едно испитно ливче и врз основа на тоа усно ја образложува практичната работа.

Член 36

Со усното образложување на извршената практична работа се проверува оспособеноста на ученикот вербално или демонстративно да го објасни изборот, содржините, постапките, методите и др., што ги користел во текот на изработувањето на задачата.

Усното образложение на задачата може да трае најдолго 30 минути.

Член 37

Практичната работа ја оценува испитната комисија врз основа на вкупниот впечаток за покажаните знаења и умења од подготовката за извршување на задачата, квалитетот и усното образложение на задачата.

Член 38

Секој ученик кој посетува настава во четврта година на гимназиското образование до крајот на првото полугодие избира наставен предмет и предлага тема за индивидуална писмена работа.

Ученикот може да предложи или избере една или повеќе теми од еден или повеќе предмети. Наставничкиот колегиум на училиштето го утврдува предметот од кој ученикот ја изработува темата.

Ако ученикот избрал наставен предмет, но не предложил тема, наставничкиот колегиум на училиштето му определува тема која ученикот ќе ја работи како индивидуална писмена работа.

Член 39

Темата за индивидуалната писмена работа важи три испитни рокови.

Член 40

Индивидуалната писмена работа ученикот ја изработува самостојно.

Во текот на изработувањето на индивидуалната писмена работа, предметниот наставник е должен со ученикот да одржува постојани контакти, да му дава методолошка помош, да го упатува на потребната литература и други средства и помагала што се неопходни за успешна работа.

Индивидуалната писмена работа ученикот е должен да ја предаде 15 дена пред почетокот на завршниот испит. Од оправдани причини ученикот може да ја предаде темата во покус рок, но не помал од 5 дена пред почетокот на завршниот испит.

Член 41

Индивидуалната писмена работа на ученикот ја прегледува предметниот наставник и дава писмено образложение за нејзиниот квалитет.

Другите членови на испитната комисија благовремено се запознаваат со содржината на индивидуалната писмена работа на ученикот.

Индивидуалната писмена работа ученикот ја брани пред испитната комисија. Одбраната може да трае најмногу 30 минути.

Член 42

Усниот испит се полага од наставните содржини на предметот кој ученикот го одбрал.

На усниот испит ученикот извлекува испитно ливче со три прашања од програмските содржини на наставниот предмет. Испитните ливчиња ги подготвува испитната комисија.

Испитувањето на кандидатот на усниот испит трае најмногу 30 минути.

Член 43

Ученикот кој за време на полагањето на завршниот испит го нарушува редот и дисциплината најпрво се опоменува. Во повторен случај испитната комисија го отстранува ученикот. Ученикот за кој ќе се утврди дека не работел самостојно или дава помош на друг ученик кој треба самостојно да работи, се отстранува од полагањето на испитот.

Член 44

По завршеното полагање на завршниот испит, испитниот одбор ги разгледува резултатите и успехот на учениците и утврдува кои ученици го положиле, не го положиле, не положиле одделен дел од завршниот испит, им е одложен завршниот испит или се отстранети од полагањето.

Член 45

Резултатите од завршниот испит ги соопштува директорот на училиштето во присуство на членовите на испитниот одбор, најдоцна два дена по завршувањето на полагањето на завршниот испит, а истовремено на огласна табла во училиштето се истакнуваат и резултатите од испитот.

Член 46

За завршниот испит се водат и издаваат:
а) главна книга за кандидатите кои полагаат завршен испит;
б) книга за записници на испитниот одбор;
в) записник на испитната комисија за секој кандидат; и
г) диплома за положен завршен испит.

Главната книга и книгата за записниците на испитниот одбор ги води секретарот на испитниот одбор на образец бр. 1, димензии 35 x 50 см, боја темно плава за главната книга, и образец бр. 2, димензии 24 см. x 35 см, за книгата за записници на испитниот одбор.

Записниците на испитните комисији за секој кандидат ги водат записничарите на испитните комисији и се чуваат во училишната архива. Записниците на испитните комисији, се водат на образец бр. 3, димензии 21 см x 30 см.

Главната книга ја потпишуваат претседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

Член 47

Дипломата за положен завршен испит се издава најдоцна пет дена по завршувањето на испитот.

Дипломата ја потпишува директорот на училиштето и се заверува со училишниот печат.

Дипломата за положен завршен испит се издава на образец бр. 4, димензии 20 см x 29,5 см, боја светло кафеава.

Член 48

Со овој правилник се пропишуваат обрасците за евиденцијата и документацијата од член 46 и 47 на правилникот, кои се составен дел на овој правилник.

Член 49

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-253/1
3 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот педагошки совет,
проф. д-р Александар Стојмилов, с. р.

Образец бр. 1
Стр. бр. 1

ГЛАВНА КНИГА

на кандидатите кои положили завршен испит

— учебна 19 — / — година —

Образец бр. 1

Стр. бр. 2

УЧЕБНА 19 — / — ГОДИНА

Ред. бр.	Лично име	Образов. профил (насома)	Испитен рок во кој е полож.	Оценка на секој од завр. исп.	Забелешка
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

х) Продолжува стр. 3, 4, 5 и т. н.

СЕКРЕТАР

ЧЛЕНОВИ НА ИСПИТЕН

НА ИСПИТНИОТ ОДБОР, ОДБОР,

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА ИСПИТНИОТ ОДБОР,

Образец бр. 2

Стр. 1

КНИГА ЗА ЗАПИСНИЦИ НА ИСПИТНИОТ ОДБОР
ЗА ТЕКОТ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

Образец бр. 2

Стр. 2

УЧЕБНА 19 — / — ГОДИНА

1. Ден и место на одржување на првата седница на испитниот одбор и испитен рок
2. Членови на испитниот одбор (лично име)

3. Личните имиња на кандидатите кои се пријавиле на завршниот испит:

1.
2.

Образец бр. 2

Стр. 5

4. Кандидати на кои им е одобрено полагање на завршниот испит

-
-
-
-
-

(Продолжува на 7 страница)

Образец бр. 2

Стр. 7

5. Кандидати кои се одбиваат и зошто

-
-
-

6. Кандидати кои положиле писмена работа

Име и презиме

Оценка

-
-
-

7. Кандидати кои положиле практична работа

Име и презиме

Оценка

-
-
-

(Продолжува на страница 10)

Образец бр. 2

Стр. 10

8. Кандидати кои положиле индивидуална писмена работа

Име и презиме

Оценка

-
-
-

(Продолжува на страница 14)

9. Кандидати кои положиле устен испит

Образец бр. 3
Стр. 3

Име и презиме	Оценка

(Продолжува на страница 18)

Образец бр. 2
Стр. бр. 18

10. Распоред на полагање на завршниот испит

11. Состав на испитните комисии:

12. Наставници определени за надзор на писмената работа и практичната работа:

(Продолжува на страница 20)

Образец бр. 2
Стр. бр. 20

13. Рок во кој мора да се изврши прегледувањето на писмената, односно практичната работа:

СЕКРЕТАР НА ИСПИТНИОТ ОДБОР, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИСПИТНИОТ ОДБОР,

Образец бр. 3
Стр. 1

ЗАПИСНИК
на испитната комисија од полагањето на завршниот испит на кандидатот

Образец бр. 3
Стр. 2

1. Кандидат: _____
2. Време на изведување на писмената работа на кандидатот: од _____ до _____ часот
3. Членови на испитна комисија и заменици _____
4. Задачата од писмената работа која ја работи кандидатот: _____
5. Оценка на писмената работа _____
6. Издвоено мислење на член (ови) на испитната комисија: _____

ЗАПИСНИЧАР, ИСПИТНА КОМИСИЈА,

(Продолжува на страна 3)

7. Задача од практичната работа (индивидуална писмена работа):

8. Оценка на практичната работа (индивидуална писмена работа): _____

9. Издвоено мислење на член (ови) на испитната комисија: _____

10. Податоци за евентуално попречување на испитот или откажување на испитот од страна на кандидатот: _____

ЗАПИСНИЧАР, ИСПИТНА КОМИСИЈА,

Образец бр. 3
Стр. 4

11. Устен испит по: _____
Прашања: _____

12. Оценка на усниот испит: _____

13. Издвоено мислење на член (ови) на испитната комисија: _____

14. Податоци за евентуално попречување на испитот или откажување на испитот од страна на кандидатот _____

ЗАПИСНИЧАР, ИСПИТНА КОМИСИЈА,

Образец бр. 4
Стр. 1РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(г р б)Училиште за средно
образование _____

во _____

ДИПЛОМА
за

положен завршен испит

Кандидатот _____

роден-на во _____ на ден и година _____

во _____ испитен рок _____ година полагаше

завршен испит за _____ за

(струка, гимназиско образов.)

и го покажа следниот
(образовен профил, насока)
успех.Писмена работа _____ (—)
Практична работа _____(Индивидуална писмена работа) _____ (—)
Устен испит по _____

_____ (—)

Дел. бр. _____

_____, дата _____

ДИРЕКТОР,

М. П.

Училиштето е верифицирано со акт бр. _____
на Министерството за образование и физичка култура.

Образецот е пропишан од Министерството за образование и физичка култура, со Правилникот за содржината и организацијата на завршниот испит во средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/92 година).

211.

Врз основа на член 158 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на III-та седница, одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
СОЛФЕЖ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНО ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Солфедж за подготвително одделение. Автор: Благој Цанев, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-256/1 Републички педагошки совет
3 март 1992 година Претседател,
Скопје д-р Александар Стојмилов, с. р.

212.

Врз основа на член 158 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на III-та седница, одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Читанка за V одделение на турски јазик. Автор: Фахри Каја, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-254/1
3 март 1992 година
СкопјеРепублички педагошки совет
Претседател,
д-р Александар Стојмилов, с. р.

213.

Врз основа на член 158 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Републичкиот педагошки совет на III-та седница, одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот Читанка за VII одделение на турски јазик. Автор: Низаметин Асим — Томислав Василевски, во издание на Општественото претпријатие за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1992 година.

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-255/1
3 март 1992 година
СкопјеРепублички педагошки совет
Претседател,
д-р Александар Стојмилов, с. р.

214.

Врз основа на член 7 ст. 2 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 13 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите, Претседателството на Адвокатската комора на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

Износите на наградите предвидени во член 12 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите се зголемуваат за 150%.

Предвидените проценти за саатнина, паушал и други проценти во член 12 од Тарифата остануваат исти.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 56
9 март 1992 година
СкопјеПретседател,
адв. Јордан Дескоски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за признавање на татковство по тужбата на тужителката Мемеди, родена Адеми Миберат за себе и како законски застапник на малолетниот Мемеди Фета од с. Дебреше, застапувани од полномошникот Стафаи Шабан, адвокат од Гостивар, против тужениот Османи Реметула од с. Калиште — Гостиварско, вработен во Австралија со непозната адреса.

Вредност на спорот 1.000,00 динари.

За привремен застапник на тужениот е поставен Фидани Шоип, стручен соработник во Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го застапува сè додека тужениот не се појави во судот односно, додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 219/92.

Пред овој суд заведен е спор за зголемување на издршка поднесена од тужителката Пејчиноска Ангелина од Гостивар, ул. „18 Ноември“, преку полномошникот Татјана Стрезоска од Гостивар, против тужениот Пејчиноски Младен, ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 64/1/3 Гостивар, сега на привремена работа во Канада, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Пејчиновски Младен да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку не се јави во овој рок, ќе биде одреден привремен застапник, во смисла на чл. 84 од ЗПП и истиот ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 256/92.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, а по предлог на Ацо Димитровски од Кавадарци, се води постапка за поништување на исправи — бланко чекови со сериски број: А 12950276, 12950277, 12950278, 12950279 и 12950280, подигнати од Стопанска банка — А. Д. — Скопје, Филијала Кавадарци на ден 10. IV. 1991 година.

Се повикува држателот на овие чекови да ги пријави во судов, како и секое лице во рок од 30 дена да стави приговор против поведувањето на оваа постапка или да го извести судот за чековите.

Доколку во определениот рок не се јави никој дека ги поседува тие чекови или не се стави приговор против предлогот за поништување на тие чекови, чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, ВПП. бр. 63/91. (51)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Батиниќ Слафана од Тетово, ул. „Истра“ бр. 41, против тужениот Миодрог Батиниќ од Тетово, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 318/92.

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачката Менча Перовска од с. Жилче и др. против Фатиме Рамадани од с. Д. Палчиште и др., а сега со непознато место на живеење.

Се повикува противничката Фатиме Рамадани да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе ги постави привремен застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 116/91.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10061 од 3. I. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-8675-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и седиштето со следните податоци: Досегашната фирма и седиште на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и инженеринг во градежништвото „Кгв-Комерц“ експорт-импорт, Д. О. О., Скопје, ул. „Вич“ бр. 2/27 се менуваат и во иднина називот на фирмата ќе гласи: Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Аутоцентар Меркур Комерц“, Д. О. О., експорт-импорт, Скопје, а седиштето на претпријатието ќе биде на ул. „Казанциска“ бр. 35, Скопје — Скратениот назив на фирмата ќе гласи: „Аутоцентар Меркур Комерц“, Д. О. О., експорт-импорт“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10061/91. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9580 од 27. XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 12961 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието како д. о. о. во општествена сопственост Д. О. О. за преработка и трговија „Метал-Комерц“ експорт-импорт, ц. о., — Скопје, бул. „ЈНА“ бр. 17, со следните податоци: Друштвото е основано со одлука од 24. XII. 1991 година, а основачи се вработените од „Метал“ — Осиек, Работна единица во Скопје. Дејноста на друштвото е: 013500; 011311; 011312; 011313; 011314; 011315; 011316; 011319; 011320; 011390; 012421; 012429; 013909; 030003; 060501; 060502; 060503; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 090121; 090123; 090124; 090129; 110301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110903; 110909.

Надворешно-трговско работење: 070310; 070320; — посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; — реекспорт; — меѓународен транспорт на стоки и патници; — консигнациона продажба; — меѓународна шпедиција; — малограничен промет со Бугарија, Албанија и Грција.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Јаким Димитров, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9580/91. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7256 од 24. XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-12837-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишувањето на право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатие за трговија, производство и услуги „Венера Комерц“, увоз извоз, Д. О. О., Скопје, ул. „Ботун“ бр. 21-а.

Претпријатието е основано од Бундалевски Софронија со акт од 18. XI. 1991 година.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 080112, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214,

070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Софронија Бундалевски, директор, со неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е: Софронија Бундалевски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7256/91. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7164 од 25. XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-12901-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието со следните податоци: Претпријатието за производство, трговија на големо и мало извоз „Котекс-Мак“, П. О., Скопје, ул. „Михаил Чаков“ бр. 9-5-9.

Основачи: Шулевска Невена, мат. бр. 2702931455054, ул. „Михаил Чаков“ 9-5-9 Скопје.

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070124; 070129; 070132; 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070224; 070229; 07025; 070250; 0703; 070310; 070320; 0125; 01251; 012512; 012513; 012515; 012516; 01252; 012521; 012522; 012523; 012524; 01270; 012701; 012702; 012703; 0128; 012810; 012820; 012830; 0130; 01304; 013041; 013042; 013050; 0201; 020140; 020202.

— надворешно-трговски промет со прехранбени производи;

— надворешно-трговски промет со непрехранбени производи;

— посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги;

— реекспорт.

Претпријатието стапува во приватниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка.

Претпријатието одговара со сиот свој имот — потполна одговорност.

Директор на претпријатието е Шулевска Невена, со неограничена одговорност а застапник е Шулевски Петко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7164/91. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7765/91 од 11. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14513-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во мешовита сопственост и запишувањето на право за вршење на работи на надворешно-трговско работење под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало „Мак-Зед“ увоз-извоз, Д. О. О., Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 109-а.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 1/1, а основачи се Чипан Александар и Цетросер Волфганг од Австрија.

Дејности: 080190; 080201; 080202; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250.

Дејности во надворешно-трговско работење се: 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно трговскиот промет е Чипан Александар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7765/91. (79)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3683/91 на регистарска влошка бр. 2-10325-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на задругата под фирма: Задруга „Бибех“ П. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 136.

Задругата ги извршува следните дејности: 050100 — високоградба; 050209 — изградба на други објекти на нискоградба; 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации; 050302 — завршни и занаетчиjsки работи во градежништвото; 070221 — тестил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070230 — трговија на големо со возило, делови и прибор; 090131 — изработка и одржување на електрични апарати за домаќинство; 09132 — поправка на одржување на радио и телевизиски и телефонски апарати и уреди; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110404 — инженеринг.

Задругата е основана со договор за основање од 23. V. 1991 година од основачите: Јалисавета Костадинова, Бранислав Христовски и Владимир Автовски.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на задругарите.

Во правниот промет одговара за своите обврски со сиот свој имот. Јелисавета Костадинова — в. д. директор на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3683/91. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9746/91 на регистарска влошка бр. 1-14702-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз „Лана-комерц“ ц. о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 107/1-32.

Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Милошева Љиљана.

Дејности: 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 070121, 070122, 070123, 070127, 070128, 070112, 070114, 070310, 070320.

Во вкупниот промет со трети лица приватното претпријатие истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет приватното претпријатие истапува со целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9746/91. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9708/91 на регистарска влошка бр. 1-14662-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешниот трговски промет, под фирма: Претпријатие за сообраќај, трговија и услуги „Превоз-комерц“, Ц. О. увоз-извоз, Скопје ул. „Виа Егнатија“ број 24/2-10.

Основач е Живко Петровски од Скопје, ул. „Виа Егнатија“ број 24/2-10.

Дејности: 060501; 060502; 060601; 060602, 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070229; 070230; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 070201; 070202; 090121; 090131; 070132; 110903; 110909.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Живко Петровски, директор, со неограничени овластувања.

Во надворешно-трговскиот промет претпријатието ќе го застапува Живко Петровски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9708/91. (109)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 512/91 од 20. IX. 1991 година отвори стечајна постапка над Приватното претпријатие за промет на големо и мало „Кизо“ од Скопје, ул. „Стогово“ бр. 11-а.

За стечаен судија се именува Оливера Рафајлова. За стечаен управник се назначува Гоко Колевски од Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 28, тел 219-897. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 26. III. 1992 година, во 9,00 часот, соба број 81 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (66)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 713/91 од 11. XI. 1991 година отворена е стечајна постапка над Претпријатието за внатрешен промет „Бисер Комерц“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Крумислав Алексов судија на овој суд.

За стечаен управник се назначува Колевски Ѓорѓи од Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 28, телефон 210-897 и 219-897.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ден 7. IV. 1992 година во 8,30 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (67)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 210/91 од 31. I. 1992 година отвори постапка во стечај на Услужно-монтажната задруга „Радијатор“ Ресен, а врз основа на предлогот на СОК Филијала Битола.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Славејко Коровановски од Ресен.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 27. III. 1992 година во 10,30 часот, соба бр. 3, во Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (68)

Окружниот стопански суд во Битола го донесе следното решение: се отвара стечајна постапка, но не се спроведува на ПП „Калекс“ од Битола и стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (69)

Со решението Ст. бр. 103/91 од 10. I. 1992 година на Окружниот стопански суд во Битола одобрено е склученото присилно порамнување помеѓу АД „Градинар“ од Охрид и доверителите на 10. I. 1992 година со кое е постигната спогодба исплатата на побарувањата што доспеваат за наплата до 10. I. 1992 година да биде во висина од 50% за време од една година со камата во висина на есконтната стапка на Народна банка, за в.д. директор именуван Танаас Танаскоски, дипл. пр. од Охрид а стечајната постапка е запрена.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (70)

Со решението Ст. бр. 102/91; Ст. 148/91; Ст. 158/91 од 16. XII. 1991 година на Окружниот стопански суд во Битола заклучени се стечајните постапки што пред тоа се воделе кон ДОО „Младост Промет“, ДОО „Младост металопреработувачка“ и ДОО „Младост Комерц“ сите од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (71)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 148/91 од 6. I. 1992 година е отворена стечајна постапка на должникот ПОС „Транс Експрес“ — Берово.

За стечаен судија е определена Рушка Папарова, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Асен Бошњаковски, економист од Берово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава таксирана со 100 динари таксени марки и докази во два примероци.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 20. III. 1992 година во 10 часот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови. Овој оглас е истакнат на судската табла на 16. I. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (72)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 600/91 од 14. I. 1992 година, отвори стечајна постапка над Приватното претпријатие за промет на големо и мало „Бурда Комерц“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Катица Ѓорева, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Лука Арсовски од Скопје, булевар „Партизански одреди“ број 9/17, телефон 205-335. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 27. III. 1992 година во 9,30 часот во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (156)

Окружниот стопански суд во Битола, преку стечајниот совет, донесе решение Ст. бр. 203/91 од 22. I. 1992 година со кое отвори стечајна постапка према должникот ПП „Папи Ком“ од Прилеп. За стечаен судија го определи Коста Споа, а за стечаен управител Спиркоски Ѓорѓија од Прилеп, ул. „Мице Козар“ бр. 75.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријави во два примероци со докази таксирани со 100,00 динари судски такси.

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се одржи на 16. III. 1992 година во 11,30 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Се повикуваат должниците да ги измират своите обврски према должникот.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 7. II. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (157)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 20/91 од 10. XI. 1991 година е отворена стечајна постапка над ППС „Мак експорт“ — Струмица.

За стечаен судија е одредена Зорица Бочварска, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Андонов Ѓорѓи од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена

со пријава и докази во два примероци таксирано со 100,00 динари на жиро сметка 40100-840-033-3338 — Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 10. IV 1992 година во 12 часот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат долговите.

Огласот е истакнат на судска табла на ден 25. II 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (158)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 118/91 од 20. II. 1992 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС „Триглав“ с Дабице — Струмица. За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој суд. За стечаен управник е поставен Горги Андонов, ул. „Пере Тошев“ бр. 6 — Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава таксирана со 100,00 динари и вирманска уплатница на жиро сметка 40100-840-033-3338 и докази во два примероци.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште за 17. IV 1992 година во 11 часот, соба бр 52 на овој суд. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 20. II. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 580/91 од 29 I 1992 година отвори стечајна постапка на 33 „Нов живот“ с. Папрадник — Дебар.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Муамет Лимановски од Центар Жупа — Дебар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 19 III. 1992 во 11:10 часот во соба бр 60 а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (197)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд СТ. бр. 1446/91 од 5. III. 1992 година е отворена стечајна постапка над АД Македонија спорт — Скопје.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Горчевски Стојан од Тетово, дипл. економист, ул. „ЈНА“ бр. 69.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 15. IV. 1992 година, во 8,30 часот во соба бр. 60-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (193)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 176/91 од 4. II. 1992 година е отворена стечајна постапка над должникот Модна конфекција „Герас Цунев“ Кооперација — Струмица.

За стечаен судија е определена Рунка Папарова, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Симеон Петров, економист од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник кда ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во по два примероци и вирманска уплатница за плате-на судска такса во износ од 100 динари на жиро сметка 40100-840-033-3338, Републички буџет

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 24. III. 1992 година во 9 часот во просториите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 4 II. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип (106)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип го објавува следното: Стечајната постапка над ПОС „Керамика“ — Пехчево се заклучува. Стопанска банка, АД Скопје ги презема сите права и обврски, а целокупниот имот на стечајниот должник ПОС „Керамика“ — Пехчево се предава на Стопанска банка АД — Скопје. Се задолжува Стопанска банка АД — Скопје во рок од 6 месеци по правосилноста на решението да ги исплати утврдените побарувања на доверителите во стечајната постапка. Каматата на главните долгови тече од 1. I. 1992 година до исплатата на побарувањата на доверителите, а исплатата ќе се врши во пари, стока или пренесување на права во висина на утврдените побарувања на доверителите. Истите услови за исплата важат и према доверителите што не учествувале во постапката, како и према доверителите што учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени, ако дополнително се утврдат.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 117/91 од 15. I. 1992 година, отвори постапка за присилно порамнување на стечајниот должник ПОС за искористување на шуми, производи на режана граѓа, плочи и финални производи од дрво „Треска Копачка“ од Кичево со неговите доверители. Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со неговите доверители гласи: плаќање на долговите на стечајниот должник кон доверителите ќе се изврши во рок од 3 години сметано од денот на постигнатото порамнување во висина од 100% без камата.

За управник на присилното порамнување се назначува Радомир Цветановски од Кичево ул. „4 Јули“ бр. 102, телефон 32-452, на работа во РЕК „Осломеј“, Кичево. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до советот за порамнување на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување на 15. IV. 1992 година во 11,00 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (80)

Окружниот стопански суд во Битола, на ден 24. XII. 1991 година, го донесе следното решение: Се заклучува стечајната постапка против должникот ПОС „Охридска банка“, Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (82)

Окружниот стопански суд во Битола преку стечајниот совет со решението Ст. бр. 218/91 од 22. I. 1992 година отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Бета“ од Струга. За стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител го определи Ристо Башуровски од Струга, ул. „Марко Цепенков“ бр. 7.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кон должникот во рок од 30 дена

од објавувањето на огласот во два примероци таксирани со 100,00 динари судски марки и со докази.

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се одржи на 18. III. 1992 година во 12 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Се повикуваат должниците да ги исполнат своите обврски кон должникот

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 11. II. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (83)

Окружниот стопански суд во Битола, преку стечајниот совет, на 3. II. 1992 година донесе решение Ст. бр. 194/91 отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Горекс“ од Прилеп. За стечаен судија го определи Коста Споа, а за стечаен управител Орде Поповски од с Кривопаштани.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријави во два примероци со докази, таксирани со 100,00 динари судски такси.

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се одржи на 16. III. 1992 година во 12 часот во соба бр. 11.

Се повикуват должниците своите обврски кон должникот да ги исполнат без одлагање.

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 5. II. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (84)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 204/91 од 31. I. 1992 година отвори стечајна постапка на ОП „Пелагонија Стандард“, Прилеп, а врз основа на предлогот на СОК Филијала — Прилеп. За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд За стечаен управител се определува Трајче Георгиевски од Прилеп. Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“, своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 27. III. 1992 година во 9,00 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 368/91 од 11. II. 1992 година, објавува дека отвори постапка за присилно порамнување над предлагачот Претпријатие во приватна сопственост за промет на големо и мало „Ројал-Експорт“ од Скопје, со неговите доверители.

Предлогот за присилно порамнување на предлагачот со неговите доверители гласи: Плаќање на долговите на должникот према доверителите ќе се изврши во рок од една година сметано од денот на постигнатото порамнување во висина од 100% од долгот утврден на денот на порамнувањето.

За управник на присилното порамнување се определува Мане Шулевски од Скопје, ул. „Петре Георгиев“ бр. 48, тел. 228-678.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до советот за присилно порамнување на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 31. III. 1992 година во 8,30 часот во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 426/91 од 18. XII. 1991 година, отвори стечајна постапка над 33 „Грозд“ — Кавадарци. За стечаен судија се именува Лилјана Саздова, судија на овој суд.

За стечаен управник се назначува Андонов Петар од Кавадарци, ул. „Киро Крстев“, тел. 76-689.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ — Скопје до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 19. III 1992 година во 9,30 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 699/91 од 18. XII. 1991 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „Мол“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Александар Јањик, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Глигор Мазаловски од Скопје, ул. „Мито Хаци-василев“ бр. 30/1-5, тел. 220-634. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 7 IV. 1992 г. во 11,00 часот, соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (155)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 2/92 од 20. II. 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над ППС „Макпромет“ од Струмица

По правосилноста на решението ППС „Макпромет“ Струмица се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението можат да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд на Македонија, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот

Од Окружниот стопански суд во Штип. (81)

ОБЈАВА

на договорена градежна цена по м² нето корисна станбена површина за II-то полугодие во 1991 година во одделни општини на Република Македонија

	Вкупна цена	Од тоа		
		Трошоци на уредување и оприсување на земјиштето	Трошоци на градење	Други трошоци
Скопје	64.538	12.326	44.453	7.759
Битола	27.530	4.838	21.322	1.370
Прилеп	25.359	3.609	19.507	2.243
Куманово	42.570	1.000	39.000	2.570
Охрид	34.140	4.694	28.200	1.246

Министерство за урбанизам,
градежништво, сообраќај и
екологија

СООПШТЕНИЕ

Новинско-издавачката работна организација СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ги известува своите претплатници дека подготвува збирка РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА кој ќе ги опфати сите важечки прописи донесени од надлежните органи на Република Македонија и прописите коишто врз основа на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија се сметаат како републички прописи.

Регистарот е конципиран на принципот на тековно следење на прописите и е прв од ваков вид во Републикава.

Се молат заинтересираните претплатници своите писмени побарувања да ги пријават кај издавачот на адреса: НИРО Службен весник на Република Македонија, п. фах. 51, како би можеле да ги направиме техничките подготовки за испраќање на кориците и тековно испраќање на регистарот во текот на годината.

Регистарот ќе излезе од печат кон средината на годината, кога и ќе се испорача до корисниците, а влошките со новите измени на прописите ќе се испраќаат во текот на целата година.

СОДРЖИНА

	Страна		
203. Уредба за начинот на пресметувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата —	193	те работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија — —	204
204. Уредба за дополнување на Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште — —	195	209. Решение за именување претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за дисциплинска одговорност на раководните работници во органите на управата и управните организации што ги назначува Владата на Република Македонија — —	204
205. Одлука за определување на ридско-планински и погранични подрачја во кои обврзниците од земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на данок — —	196	210. Правилник за содржината и организацијата на завршниот испит во средното образование — — — — —	205
206. Одлука за определување на дефицитарни производи односно дефицитарни услуги во малото стопанство кои се ослободуваат од плаќање на данок — —	202	211. Решение за издавање и употреба на учебникот Солфеж за подготвително одделение	210
207. Одлука за усогласување на висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини — —	204	212. Решение за издавање и употреба на учебникот Читанка за V одделение на турски јазик — — — — —	210
208. Одлука за начинот на утврдувањето на дисциплинската одговорност на раководни-		213. Решение за издавање и употреба на учебникот Читанка за VII одделение на турски јазик — — — — —	210
		214. Одлука на Адвокатската комора на Македонија — — — — —	210